

20131232987

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 52 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), а во врска со член 10 став (2) алинеа 6 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09 и 158/10), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана 15.8.2013 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ И НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ, БРИШЕЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА МЕДИУМОТ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со овој Правилник се уредува начинот на уништување на документите, што содржат лични податоци, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата).

Член 2

Документите што содржат лични податоци, по истекот на определениот рок за нивно чување, се уништуваат од комисија определена од страна на претседателот на Советот на експерти на Агенцијата.

Документите, од став 1 од овој член, се уништуваат со уред за ситнење (шредер) за што комисијата составува записник.

Член 3

По пренесувањето на личните податоци од медиумот или по истекот на определениот рок за чување, медиумот се уништува, брише или пак се чисти од личните податоци кои се снимени на него.

Уништувањето на медиумот се врши со механичко разделување на неговите составни делови со што истиот повторно да не може да биде употреблив.

Бришењето или чистењето на медиумот се врши на начин што оневозможува понатамошно обновување на снимените лични податоци.

За уништување, бришење и чистење на медиумот комисијата составува записник, кој ги содржи сите податоци за целосна идентификација на медиумот, како и за податоците снимени на истиот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01 – 1158/4
30 август 2013 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Булент Дервиши**, с.р.